



УПАТСТВА ЗА БОЛЕСТИ

КРВНИ САДОВИ

ВОВЕД:

Крвта е животна течност што постојано кружи низ човечкиот организам низ крвните садови. Улогата на крвта е многукратна и многустрана а како најважна е снабдување на клетките со храна-кислород т.н размена на материите.

Крвта е составена од повеќе компоненти меѓу кои најзначајни се: црвените крвни зрнца, белите крвни зрнца и крвните плочки. Секоја промена во овие компоненти, бројот, изгледот, бојата и слично, укажува дека постои одредено заболување или болест.

ЗАБОЛУВАЊА:

НАЈЧЕСТИ заболувања и болести на овие органи се: АНЕМИЈА , ЛЕУКЕМИЈА, АЛЕРГИЈА, АРТЕРИОСКЛЕРОЗА , ВОСПАЛЕНИ НА ВЕНИТЕ И ТРОМБОЗА, ТРОМБОЗА, ХИПЕРТЕНЗИЈА (ЗГОЛЕМЕН КРВЕН ПРИТИСОК), ХИПОТЕНЗИЈА (НИЗОК КРВЕН ПРИТИСОК), ТАХИКАРДИЈА, НЕРВОЗНО СРЦЕ и многу други.

ТЕРАПИЈА:

Терапијата се состои од три дела и тоа :

ПРВИОТ ДЕЛ е составен од чаеви, чајни комбинации, мацерати, тинктури, медовини, кантариони, чија база на изработка се исклучиво неотровни лековити тревки од Преспанското поднебје со изразено висок и редок квалитет. Комбинациите на терапијата се прават на основа на претходно составена дијагноза, во чие комбинирање влегуваат и до сто врсти на тревки. Нивните дејства се многубројни и многукратни, а се однесуваат на целосно чистење на организмот, исправување на метаболизмот и хормоналниот систем, крвниот и лимфниот систем, со изразити диуретични, антисептични, антибактериски, холагогни, холеритични и многу други својства кои помагаат при лекување на овие заболувања.

ВТОРИОТ ДЕЛ се состои од РЕЖИМ на исхрана, соодветен на дијагнозата и болеста, работен на основа на долгогодишното искуство, како по теориите на Карпер, Гинтер, Бројс, Зараи, Дајмонт и други светски имиња али прилагоден на нашиот менталитет, навиките, поднебјето, микроклиматските услови и поврзаноста на човекот со местото во кое живее и опстојува и производите во околината. Со исхраната се постигнува исправување на биоритамот, метаболичката рамнотежа, внесување и до 70% дневно животно течности преку овоштите и зеленчукот, правилно јадење и права храна исправен и навремен катаболизам и метаболизам, детоксикација на органите и организмот, јакнење на одбраната, крвниот, хормоналниот и лимфниот систем.

ТРЕТИОТ ДЕЛ е решавањето на проблемот на психолошкиот фактор - душата, преку почести и директни контакти со човекот третман на човекот како човек а не како предмет на кој мора да му се стави на знаење дека телото е составено од три работи тело, ум и душа, во кои мора да се води сметка и за Надежта, Љубовта и Верата, и со делување, заедничко на сите три работи може да се постигнат саканите ефекти и да се реши проблемот на болеста и тоа како трајно решение.

ТЕРАПИЈАТА е превентивна, заштитна и исцелителна што значи со нејзиното започнување се избегнуваат болките, нападите, дејствата на истата се

благоисцелителни, не се силни и јаки, заради што нејзината примена е подолготрајна. Кај одредени болести лечењето може да трае и повеќе месеци (камен, Ту, Ца, цисти и слично), но истото е нештетно, нештвара навика и нема нус појави со ниедно лекарство. Единствено што смета е долготрајното пиење на чаевите, но кога ќе се земе во предвид дека со тоа се добиваат трајни решенија е сепак исплатливо.

По завршување на Терапијата од 42 дена се прават вообичаени контроли (крвна слика, ехо, ренгентски нативни снимки) и штом се констатира и од лекарска страна дека резултатот е добар и се прекинува терапијата и се даваат совети за натамошно однесување за догледно време за да не дојде до рецидив, односно повторување на заболувањето.

По методите на лечење со оваа терапија, истата не се коси нити се спротивставува со лечењето од страна на современата медицина, така да може истовремено да се користат и лекарствата од лекарите а да се спроведува и ова терапија.

Пожелно е при спроведување на терапијата да се нагласува сопствената интуиција односно да се наслушнува организмот што му треба и што треба да се прави и по сопствена иницијатива да се презема она што бара организмот, умот или душата, односно треба самиот на себе да сте си лекар.

САМО СО ЗАЕДНИЧКО ДЕЛУВАЊЕ И СООДЕЈСТВО НА СИТЕ ОВИЕ ФАКТОРИ И СОРАБОТКАТА СО БОЛНИОТ И НЕГОВОТО ДИСЦИПЛИНИРАНО ОДНЕСУВАЊЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА БОЛЕСТА.

КОИ ЧАЕВИ СЕ ЗЕМААТ И КАКО?

ХЕПАТО МИКС 3/1

ХЕПАТО МИКС 4/1

ХЕПАТО МИКС 5/1

ПРЕСПАНСКА ГОРЧИЦА

Во литар и пол зовриена вода се ставаат една супена лажица од **Хепато Микс 3/1**, една супена лажица од **Хепато Микс 4/1** и две супени лажици од **Хепато Микс 5/1**.

Се остава да отстои 12 часа се процедува и пие во текот на целиот ден а не наеднаш.

Се пие непрекинато 6 денови еден ден се прави пауза најмалку 4 недели.

Преспанска горчица 250/500 мл - се пие 3 пати на ден по две капачиња од шишето на празен стомак.

ИСХРАНА:

Се користи Вегетаријански начин на исхрана.

Исхраната може да се спроведува и по крвните групи, при што крвната група А, Б, АВ се претежно вегетаријански групи со исклучок може да се користи месо од мисирка и риба.

Крвната група О , треба во исхрана да вклучува варено или печено месо , не пржено во масло, од сите видови (по малку свинско) за сите крвни групи важи забраната за користење на „**БЕЛУТЕ СМРТУ**“.

- Млеко и млечни производи
- Бело брашно и производи
- Бел шеќер и производи
- Ајвар и други намази.